

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 34

Год. LX

Понеделник, 31 мај 2004

Цена на овој број е 300 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
554. Резолуција за развој и трансформација на одбраната.....	2	563. Решение за давање согласност на Одлуката за именување заменик на директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	4
555. Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Ирак.....	2	564. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола.....	4
556. Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2002 година.....	3	565. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Томе Стефановски“ - Сеник - Скопје.....	4
557. Одлука за давање согласност на Завршната сметка за 2003 година на ЈП ХС „Злетовица“.....	3	566. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Браќа Миладиновци“ - Струга.....	5
558. Одлука за давање согласност на Извештајот за финансиското работење на ЈП ХС „Злетовица“ за 2003 година.....	3	567. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Здравко Цветковски“ - Скопје.....	5
559. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје за 2004 година..	3	568. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ - Гостивар.....	5
560. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето за 2002 година на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост - Скопје.....	3	569. Решение за именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Св. Наум Охридски“ - Македонски Брод.....	5
561. Решение за давање согласност на Одлуката за именување директор на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	4	570. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Н.Х. Орде Чопела“ - Прилеп.....	5
562. Решение за разрешување и именување претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонската банка за поддршка на развојот А.Д. - Скопје.....	4	571. Решение за именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Моша Пијаде“ - Тетово....	5
		572. Решение за именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Митко Пенџуклиски“ - Кратово.....	6

573.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Крсте Мисирков“ - Кавадарци.....	6	580.	Правилник за критериумите и начинот на доделување на средства од Посебниот фонд за обезбедување услови за вработување и работење на инвалидните лица	7
574.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Доне Божинов“ - Пробиштип.....	6	581.	Листа за дополнување на Листата на стоки за кои се определени царинските квоти кои се распределуваат по пат на аукција за 2004 година.....	9
575.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Проф. Милалковиќ“ - Куманово.....	6	582.	Листа за изменување на Листата на стоки со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во првото полугодие од 2004 година (без царини во рамки на квоти).....	9
576.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Боро Менков“ - Крива Паланка.....	6	583.	Список со кој се утврдуваат субјектите на кои се однесуваат одредбите од Законот за јавни набавки.....	10
577.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Лазар Лазаревски“ - Велес.....	7	584.	Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	11
578.	Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Здравко Чочковски“ - Дебар.....	7		Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец мај 2004 година.....	12
579.	Изменување на лиценца за промена на важноста на Лиценцата под бр. 23-2953/1 од 25.06.2003 година издадена на „ХИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница што се наоѓа во хотел „Млаз“ - Стар Дојран.			Огласен дел	1-84

554.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 17 точка 10 од Законот за одбрана („Службен весник на РМ“ бр. 42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 2004 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ОДБРАНАТА

Уважувајќи ја волјата на граѓаните на Република Македонија за мирен развој и просперитет, демократија, обезбедување на стабилност и безбедност,

Водејќи се од интересите на Република Македонија за политичко-одбранбена интеграција во НАТО, политичка, економска и безбедносна интеграција во Европската унија, како и во другите системи за колективна безбедност,

Водејќи се од желбата за сопствен придонес и учество во изградбата на мирот и стабилноста во регионот, Европа и пошироко,

Сметајќи ги Националната програма за членство во НАТО, ПАРП-процесот за планирање и преглед, Индивидуалната програма за Партнерство, Програмата за реализација на стратески одбранбен преглед на Република Македонија, донесена од Владата на Република Македонија под бр. 23-3084/1 од 23 јуни 2003 година, Политичката рамка и сите документи произлезени од Стратескиот одбранбен преглед како главни инструменти за планско, целесобразно и долгорочно насочено трансформирање на одбраната на Република Македонија и нејзините вооружени сили,

Потврдувајќи ја желбата за сопствен придонес во развојот на одбраната и завршување на сите документи од Стратескиот одбранбен преглед согласно со уставните и законските надлежности на органите на државната власт,

Собранието на Република Македонија

1. Одлучи да ја поддржи Програмата за трансформација на одбраната и Армијата на Република Македонија донесена од Владата на Република Македонија како документ кој ќе обезбеди завршување на започнатите процеси и документи од Стратескиот одбранбен преглед.

Собранието на Република Македонија цени дека со оваа резолуција и започнатите процеси на трансформација покрај долгорочно ориентиран развој на одбраната, ќе се обезбедат вистински и реални насоки за транзиција кон хармонизација на законодавството, документите и процедурите за трансформација, изградба, развој и ревизија на одбраната и вооружените сили компатибилни со НАТО.

2. Оваа резолуција ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2255/1
26 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

555.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001 и 5/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 мај 2004 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО ИРАК

1. За учество во состав на коалиционите сили во операцијата "Слобода за Ирак", во поствоената фаза 5, во мировна операција во Ирак, се испраќаат единици на Армијата на Република Македонија, и тоа:

- еден вод на сили за специјални операции во состав од триесет и двајца припадници од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, кои ќе учествуваат во обезбедување на стабилност и поддршка на коалиционите оперативни бази во Ирак,

- еден офицер за работа на должност висок воен претставник во Централната команда на Армијата на САД во Тампа,

- еден офицер за работа на должност офицер за врски во Централната команда на Армијата на САД во Тампа и

- еден офицер за работа на должност офицер за врски на Армијата на Република Македонија во ЦЈТФ-7, Багдад, Ирак.

2. Единиците на Армијата на Република Македонија од точката 1 на оваа одлука се испраќаат за период од 1 јуни до 15 декември 2004 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и итна медицинска помош на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а другиот дел од трошоците ги обезбедува Република Македонија.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2266/1
27 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

556.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.05.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2002 година, усвоен со Заклучок бр. 02-4066/7 од 24.04.2003 година, донесен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата одржана на 24.04.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1549/1
24 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.

557.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.05.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2003 ГОДИНА НА ЈП ХС "ЗЛЕТОВИЦА"

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Завршната сметка за 2003 година на ЈП ХС "Злетовица", бр. 0202-58/7 од 26.02.2004 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 26.02.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-981/1
24 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.

558.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.05.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ХС "ЗЛЕТОВИЦА" ЗА 2003 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Извештајот за финансиското работење на ЈП ХС "Злетовица" за 2003 година, бр. 0202-58/8 од 26.02.2004 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 26.02.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-981/2
24 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.

559.

Врз основа на член 11, став 1, точка 8 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.05.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ "МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ ЗА 2004 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Инвестиционата програма на Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје за 2004 година, усвоена со Одлука бр. 02-676/4 од 09.04.2004 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата одржана на 07.04.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1454/1
24 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.

560.

Врз основа на член 36, став од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 383 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.05.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2002 ГОДИНА НА АД "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето за 2002 година на АД "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост, Скопје, УО бр. 02-1523/3/2 од 25.02.2003 година, усвоени од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 25.02.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1514/1
24 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.

561.

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за акредитација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 54/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија број 07-52/2 од 20 февруари 2004 година, со која за директор на Институтот е именуван Зоран Грков, дипл. електро инженер, досегашен вршител на должноста директор на Институтот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1109/2
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

562.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за основање на Македонска банка за поддршка на развојот ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/98 и 6/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ А. Д. - СКОПЈЕ**

1. Горѓи Петрушев се разрешува од должноста претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонска банка за поддршка на развојот А. Д. Скопје, поради заминуваше на друга должност.

2. За претставник на државниот капитал на Република Македонија во Собранието на акционерите на Македонска банка за поддршка на развојот А. Д. Скопје се именува Оливера Цветановска, државен секретар во Министерството за економија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1445/2
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

563.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), член 13 став 6 и член 13-а од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/94, 34/95, 53/97, 22/98, 46/99, 10/2002, 5/2004 и 23/2004), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

бр. 02-962/2 од 11 мај 2004 година, со која за заменик на директорот на Фондот е именуван Хамди Мустафа, дипломиран социјален работник, досегашен советник во ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи на град Скопје-Одделение за социјални работи на подрачјето на град Скопје-подрачје Чаир.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1715/2
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

564.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ "МИРКА ГИНОВА"-БИТОЛА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом "Мирка Гинова"-Битола се разрешуваат:

- Лазар Божиновски,
- Петар Темелковски.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом "Мирка Гинова"-Битола се именуваат:

- Војдан Поповски, правник,
- Инен Клења, наставник.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1772/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

565.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ "ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ-СЕНИК"-СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот средношколски дом "Томе Стефановски-Сеник"-Скопје се разрешуваат:

- Никола Младеновиќ,
- Андреја Проданов.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот средношколски дом "Томе Стефановски-Сеник"-Скопје се именуваат:

- Виолета Бошковска, машинист на хидропостројки,
- Насер Османи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1773/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

566.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“-СТРУГА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Брака Миладиновци“-Струга се разрешуваат:

- Мирче Шајноски,
- Корчагин Танчевски.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Брака Миладиновци“-Струга се именуваат:

- Илија Чадовски,
- Џемаил Рочи, наставник во пензија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1774/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

567.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“-СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Здравко Цветковски“-Скопје, се разрешуваат:

- Горѓи Илиевски,
- Трајче Стојановски.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Здравко Цветковски“-Скопје, се именуваат:

- Владимир Ситниковски,
- Ислам Муча, професор.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1775/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

568.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ „БРАНКО СТАНОЕВИК“-ГОСТИВАР**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Бранко Станоевик“-Гостивар се разрешуваат:

- Бобан Нофитоски,
- Игор Серафимовски.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Бранко Станоевик“-Гостивар, се именуваат:

- Ајет Бејта економист,
- Видоја Манасиевски, дипл. економист.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1776/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

569.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“-МАКЕДОНСКИ БРОД**

1. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Св. Наум Охридски“-Македонски Брод се именуваат:

- Миле Дабески, дипл. машински инженер,
- Нусрет Мемишовски, социолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1777/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

570.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ „Н.Х. ОРДЕ ЧОПЕЛА“-ПРИЛЕП**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Н.Х. Орде Чопела“-Прилеп се разрешуваат:

- Пеце Димоски,
- Владимир Гешовски.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Н.Х. Орде Чопела“-Прилеп, се именуваат:

- Благоја Божиновски, гимназиски матурант,
- Јован Сливовски, дипл. шумарски инженер.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1778/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

571.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ „МОША ПИЈАДЕ“-ТЕТОВО**

1. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Моша Пијаде“-Тетово се именуваат:

- Ирфан Шабани, професор,
- Нада Велкоска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1779/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

572.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ „МИТКО
ПЕНЦУКЛИСКИ“ - КРАТОВО**

1. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Митко Пенцуклиски“ - Кратово се именуваат:
- Илија Митовски, дипл. професор по историја,
- Стефан Ангеловски, дипл. професор.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1780/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

573.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ
ДОМ “КРСТЕ МИСИРКОВ” - КАВАДАРЦИ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом “Крсте Мисирков” - Кавадарци се разрешуваат:
- Горица Пелинова,
- Менче Мести.
2. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом “Крсте Мисирков” - Кавадарци се именуваат:
- Александар Ивановски, дипл.ел.инженер,
- Свонко Колев, шумарски техничар.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1781/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

574.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ
ДОМ “ДОНЕ БОЖИНОВ” - ПРОБИШТИП**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом “Доне Божинов” - Пробиштип се разрешуваат:
- Сузана Василева,
- Верка Чонова.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом “Доне Божинов” - Пробиштип се именуваат:

- Славица Бојковска, дипл.економист,
- Саво Зафиров, проф. по географија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1782/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

575.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ
ДОМ “ПРОФ. МИЈАЛКОВИЌ” - КУМАНОВО**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом “Проф.Мијалковиќ” - Куманово се разрешуваат:

- Светлана Пешевска,
- Бранко Петрушевски.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом “Проф.Мијалковиќ” - Куманово се именуваат:

- Неубедин Салиу, професор,
- Оливера Доцевска Митевска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1783/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

576.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ
ДОМ “БОРО МЕНКОВ” - КРИВА ПАЛАНКА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом “Боро Менков” - Крива Паланка се разрешуваат:

- Стефчо Јосифовски,
- Денко Мишевски.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом “Боро Менков” - Крива Паланка се именуваат:

- Митко Михов, дипл.професор по историја,
- Јованче Симоновски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1784/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

577.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ "ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ" - ВЕЛЕС

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом "Лазар Лазаревски" - Велес се разрешуваат:

- Владо Хаџи-Наумов,
- Мирјана Штерјовска.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом "Лазар Лазаревски" - Велес се именуваат:

- Мухамед Цемаилов, педагог,
- Илија Смилев, дипл.професор по одбрана и заштита.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1785/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

578.

Врз основа на член 38 став 2 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр.37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧКИ ДОМ "ЗДРАВКО ЧОЧКОВСКИ" - ДЕБАР

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом "Здравко Чочковски" - Дебар се разрешуваат:

- Цеват Гулиоски,
- Лефко Стојановски.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом "Здравко Чочковски" - Дебар се именуваат:

- Цеват Телчиу, одд.наставник,
- Низамедин Папранику, текстилен инженер.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1786/1
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

579.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр.10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.05.2004 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ПРОМЕНА НА ВАЖНОСТА НА ЛИЦЕНЦАТА
ПОД БР. 23-2953/1 ОД 25.06.2003 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА "ХИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ДОО - СКОПЈЕ ЗА
ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ
НА СРЕКА ВО ИГРАЧНИЦА ШТО СЕ НАОГА ВО
ХОТЕЛ "МЛАЗ" - СТАР ДОЈРАН**

1. Во Лиценцата под бр. 23-2953/1 од 25.06.2003 година, издадена на "ХИТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ДОО-Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница, во точката 5 зборовите: "по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден

во точка 4, став 1 алинеја 1" се заменуваат со зборовите: "од 27.06.2003 година до 27.06.2009 година".

2. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1817/1
24 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.

580.

Врз основа на член 4 од Законот за вработување на инвалидни лица ("Службен весник на РМ" бр.44/2000, 16/2004), министерот за труд и социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК

**ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСЕБНИОТ ФОНД
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛОВИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
И РАБОТЕЊЕ НА ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА**

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите, начинот на доделувањето и уплатата на средства на работодавецот од Посебниот фонд за обезбедување услови за вработување и работење на инвалидни лица (во натамошниот текст: Посебен фонд).

Член 2

Средствата од Посебниот фонд се доделуваат за:

1. вработување на инвалидно лице на неопределено време;
2. адаптација на работното место на кое ќе работи инвалидното лице;
3. набавка на опрема потребна за вработување и работење на инвалидното лице; и
4. доградба и адаптација на работен простор за вработување и работење на инвалидното лице.

На правно лице кое не е заштитно друштво, може да му се доделат средства од Посебниот фонд:

- за вработување на инвалидно лице на неопределено време и адаптација на работно место на кое ќе работи инвалидно лице на кое му се утврдени специфични потреби при вработување и работење.

На заштитно друштво може да му се доделат средства од Посебниот фонд за:

- вработување на инвалидно лице на неопределено време;
- адаптација на работно место на кое ќе работи инвалидното лице;
- набавка на опрема потребна за вработување и работење на инвалидното лице, и
- доградба и адаптација на работен простор за вработување и работење на инвалидно лице.

На инвалидно лице кога самостојно врши дејност како трговец поединец може да му се доделат средства од Посебниот фонд за:

- вработување на инвалидно лице на неопределено време;
- адаптација на работното место на кое ќе работи инвалидното лице на кое му се утврдени специфични потреби при вработување и работење; и
- набавка на опрема потребна за вработување и работење на инвалидното лице.

Член 3

Доделување на средства од Посебниот фонд се врши врз основа на поднесено барање за доделување на средства од Посебниот фонд.

Барањето се поднесува до Управниот одбор на Заводот за вработување на Република Македонија (во натамошниот текст: Заводот), преку бирото за вработување на чие подрачје е седиштето на работодавецот.

Член 4

Кон барањето за доделување на средства од Посебниот фонд, се доставуваат следните документи, потребни за секој од основите за доделување на средства од член 2, став 1 на овој правилник:

- пополнет образец барање за доделување на средства од Посебниот фонд што го издава Заводот;

- решение за судска регистрација на работодавецот од надлежниот регистарски суд со сите прилози-фото-копија;

- решение од Државниот завод за статистика-образец Р-1 или Р-3;

- решение за исполнување на мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа од Државен инспекторат за труд;

- решение за исполнување на условите за вршење на дејности определени со закон од Државен санитарен и здравствен инспектор; и

- решение за исполнување на минимално-технички услови за вршење на дејности определени со закон од Министерство за економија;

- бонитет издаден од Централен регистар;

- потврда дека против работодавецот не е покрената постапка за стечај издадена од надлежен Општински суд;

- потврда од Заедницата на заштитни друштва на Македонија за исполнетоста на условите од член 9 од Законот за вработување на инвалидни лица;

- месечна пресметка за исплатената плата, пресметаниот и уплатен персонален данок и придонеси од плата за последните 9 месеци, согласно закон, пред поднесувањето на барањето-образец ПДД-МП;

- изводи, налози и список со броеви на тековни сметки или штедни книшки заверени од банката чиј депонент е работодавецот за исплатената плата за последните 9 месеци за вработените инвалидни лица;

- исплатените плати на работниците за работа со полно работно време да не е пониска од најниската плата утврдена за одделни степени на сложеност според закон и колективен договор.

Член 5

Под вработување на инвалидни лица во смисла на овој правилник заради доделување на средства од Посебниот фонд се смета вработување на неопределено време на инвалидно лице од член 2 став 1 и член 4а од Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица.

Член 6

Под вработување во смисла на овој правилник не се смета:

- кога работодавецот го намали бројот на вкупно вработени инвалидни лица на неопределено време сметано од денот на влегувањето во сила на Законот за вработување на инвалидни лица, а на нивно место вработува нови инвалидни лица;

- кога работодавецот врши замена на едно инвалидно лице со друго, а вкупниот број на вработени инвалидни лица на неопределено време не се зголемува; и

- кога работодавецот вработува инвалидно лице за кое се користени средства од Посебниот фонд последните три години пред вработувањето.

Член 7

Работодавецот кој вработува инвалидно лице на неопределено време кон барањето за доделување на средства од Посебниот фонд, покрај документите од член 4 на овој правилник, ги доставува и следните документи:

- список на инвалидни лица за кои се бара доделување на средства со презиме, име и единствен матичен број на граѓанинот; и

- документ за завршено образование, односно уверение за работна способност;

- примерок од склучениот и заверен договор за работа со инвалидното лице на неопределено време.

Член 8

Работодавецот создава соодветни услови за работење со адаптација на работното место во зависност од работното место, видот и степенот на образованието и видот и степенот на инвалидноста на инвалидното лице кое се вработува.

Адаптација на работно место во смисла на овој правилник опфаќа:

- прилагодување на опремата, орудијата за работа, уредите и другите технички средства за работа со вградување на механички, електрични, електронски, звуч-

ни, светлосни и слични уреди со кои се овозможува сигурна, непречена и продуктивна работа на едно или повеќе инвалидни лица;

- прилагодување на работните и помошните простории со поставување или изградба на пристапни патеки, косини, заштитни огради и слично, со што на инвалидното лице му се овозможува непречен и сигурен пристап до и од работното место.

За утврдената потреба од адаптација на работно место работодавецот изготвува соодветна документација со опис на тоа што ќе се адаптира и начинот на кој ќе се адаптира, со пропратна техничка документација.

Ако адаптацијата на работно место кај ист работодавец е во функција на повеќе инвалидни лица, не се доделуваат средства за секое лице поединечно.

Член 9

Кон барањето за доделување на средства од Посебниот фонд за адаптација на работно место покрај документите од член 4 на овој Правилник, се доставуваат и следните документи:

- список на вработени инвалидни лица за кои ќе се врши адаптација на работно место со презиме, име и единствен матичен број на граѓанинот;

- документација со опис на тоа што ќе се адаптира и начинот на кои ќе се адаптира, со пропратна техничка документација;

- три понуди со цена за потребните средства, спецификација и наведен рокот за извршување на адаптацијата на работното место.

Член 10

Набавка на опрема за вработување на инвалидно лице во смисла на овој правилник опфаќа планирана набавка на опрема за производни и услужни дејности, компјутери и компјутерска техника, машини за производство на разни производи, производни линии, машини за сортирање, обликување или пакување, алати и калапи како технолошки целини за обликување или производство на разни форми или производи, транспортни уреди поврзани со процесот на производство или слични облици на орудија за работа како единечни машини или составен дел на соодветна целина од одредена технолошка линија.

За набавка на опрема од став 1 на овој член од Посебниот фонд за вработување на инвалидно лице се доделуваат неповратни средства и тоа:

- до две вработени инвалидни лица-30 просечни плати;

- од три до пет инвалидни лица-40 просечни плати; и

- над пет вработени инвалидни лица-50 просечни плати;

Член 11

Кон барањето за доделување на средства од Посебниот фонд за набавка на опрема покрај документите од член 4 на овој правилник, се доставуваат и следните документи:

- три понуди со цена, услови на продажба и рок на испорака на опрема со превод на македонски јазик доколку добавувачот е од странство;

- документација со опис на техничко-технолошките и производните карактеристики на опремата што треба да се набави, име-фирма на производителот со каталог односно пропратни цртежи, шеми или скици на опремата со превод на македонски јазик доколку текстот е на странски јазик; и

- скица на работниот простор каде ќе биде сместена опремата.

Член 12

Доградка и адаптација на работен простор за вработување на инвалидни лица во смисла на овој правилник опфаќа планирана доградба на работни простории и адаптација на работен простор во кој ќе работат инвалидни лица.

За доградба и адаптација на работен простор од став 1 на овој член од Посебниот фонд се доделуваат неповратни средства и тоа:

- до две вработени инвалидни лица-30 просечни плати;

- од три до пет вработени инвалидни лица-40 просечни плати; и
- над пет вработени инвалидни лица-50 просечни плати.

Член 13

Кон барањето за доделување на средства од Посебниот фонд за доградба и планирана адаптација на работен простор покрај документите од член 4 на овој правилник, се доставуваат и следните документи:

- одобрение за градба издадено од надлежен државен орган за објектот кој ќе се гради, односно адаптира;
- техничка документација со опис на работите што треба да се изведат;
- три понуди со цена, спецификација и наведен рокот на изведување на работите за доградба и адаптација на работниот простор; и
- скица на работниот простор што треба да се адаптира и инсталациите што треба да се изведат, преместат или доградат.

Член 14

Доделените средства за адаптација на работно место, набавка на опрема и доградба и планираната адаптација на работен простор може да се користат исклучиво за адаптација на работно место, набавка на опрема и доградба и адаптација на работен простор за кои се доделени.

Доделените средства од Посебниот фонд се дозначаваат на жиро сметка на работодавецот, во рок од 8 дена сметано од денот на потпишувањето на договорот за доделување на средства.

Работодавецот во рок од 60 дена од денот на дозначувањето на средствата ја извршува одобрената адаптација на работно место, набавка на опрема или доградба и адаптација на работен простор и за извршената уплата за наменета за која се доделени средствата, писмено го известува Заводот.

Член 15

Барателот на средства од Посебниот фонд за набавка на опрема и за доградба и планирана адаптација на работен простор на кој барањето за доделување на

средства од Посебниот фонд му е решено негативно и не му се доделени средства, може повторно да поднесе барање за доделување на средства по истекот на една година сметано од денот на одбивањето на барањето.

Член 16

Заводот и бирото за вработување, во вршењето на непосреден увид кај барателот на средства, соработува со надлежните државни органи, Државниот инспекторат за труд и други субјекти, а во функција на поцелосна обработка на поднесените барања за доделување на средства како и текот на нивната реализација кај корисниците на доделените средства.

Некомплетните барања нема да се примаат и по нив нема да се одлучува се додека не се отстранат недостатоците, согласно укажувањето од Заводот.

Заводот со корисникот на средства склучува договор за користење на средствата со кој поблиску се утврдуваат условите и начинот на користење на средствата.

Член 17

При разгледување на доставените барања за доделување средства од Посебниот фонд на седниците на Управниот одбор на Заводот може да се повика и присуствува и по еден претставник од Заедницата на заштитни друштва на Македонија и Заедницата на инвалидни организации на Македонија.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за критериумите и начинот на доделувањето на средства од Посебниот фонд за обезбедување на услови за вработување и работење на инвалидните лица ("Службен весник на РМ" бр. 70/2000 и 92/2001).

Член 19

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-1305/5
26 мај 2004 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

581.

Врз основа на член 4, став 2 од Одлуката за начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството за економија, објавува

Л И С Т А

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИ ЗА КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЦАРИНСКИТЕ КВОТИ
КОИ СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ ПО ПАТ НА АУКЦИЈА ЗА 2004 ГОДИНА**

Во Листата на стоки за кои се определени царински квоти кои се распределуваат по пат на аукција ("Службен весник на Република Македонија" бр. 84/2003 и 8/2004) по точката 2. се додава нова точка 3. која гласи:

3. Царински квоти по Спогодбата за стабилизација и асоцијација со Европската заедница и нивните земји членки

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Квота за период 01.05-30.06.2004 година	Квота за период 01.07-30.09.2004 година	Квота за период 01.10-31.12.2004 година	Единица мерка
0401 20	Млеко и павлака со содржина на маснотија што надминува 1% но не надминува 6% по маса:	366.666	550.000	550.000	л.

Бр. 10-3385/1
25 мај 2004 година
Скопје

Министер за економија,
Стевчо Јакимовски, с.р.

582.

Врз основа на член 4, став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределбата на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството за економија, објавува

Л И С Т А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА СТОКИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 2004 ГОДИНА
(БЕЗ ЦАРИНИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)**

Во Листата на стоки со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во првото полугодие од 2004 година (без царини во рамки на квоти) ("Службен весник на Република Македонија" бр. 84/2003 и 8/2004), анексот IV (Б) се менува и гласи:

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.01-31.03.2004 година	Квота за период 01.04-30.06.2004 година	Единица мер- ка	Применли- ви царини за надмина- ти количини (% од MFN)
0206 29	Јастиви делови од животни од видот говеда, замрзнати: Друго	100.000	102.500	кг	65
0207	Месо и јастиви делови, од живи- на од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	1.250.000	кг	65
0210 11 0210 12 0210 19	Свинско месо:		8.333	кг	95
0402	Млеко и павлака, концентрира- ни или со додаден шеќер или други материи за засладување:	100.000	108.333	кг	65
0405 10	Путер:	75.000	233.333	кг	65
0406 20 0406 30	Сирење стругано или во прав, од сите видови: Сирење топено, освен стругано или во прав:	26.250	26.250	кг	70
0406 90	Друго сирење:		8.333	кг	100
0805 10 0805 20 0805 40 0805 50	Портокали: Мандарини (вклучувајќи тан- гирски и сатеумас-мандарини); клементина, вилкинг и слични хибриди на аргуми: Грејпфрут: Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и лимета (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):	2.000.000	2.000.000	кг	65
1507 10	Сурово масло, вклучувајќи дегу- мирано (без смола):	3.750.000	3.750.000	кг	70
1601	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни де- лови за јадење или од крв, сло- жени прехранбени производи врз основа на овие производи:	310.000	560.000	кг	70
1602	Други приготвени или конзерви- рани производи од месо, од јастив- и месни делови или од крв:	207.500	299.166	кг	70
2005 70	Маслинки:	400.000	400.000	кг	65
2009	Сокови:		50.000	кг	100
2309 90 99 90	Производи што се употребува- ат за исхрана на животни: Друго:	3.000.000	3.000.000	кг	70

Бр. 10-3385/1
25 мај 2004 година
Скопје

Министер за економија,
Стевчо Јакимовски, с.р.

583.

Врз основа на член 1 став 3 од Законот за јавни на-
бавки ("Службен весник на РМ" бр. 19/2004), министе-
рот за финансии го утврди следниот

СПИСОК СО КОЈ СЕ УТВРДУВААТ СУБЈЕКТИТЕ НА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

1. Со овој список се утврдуваат субјектите на кои се
однесуваат одредбите од член 1 став 1 и 2 од Законот
за јавни набавки.

- 1.1. Органи на државната власт (корисници и един-
ки корисници на средства од Буџетот на РМ)
 - 1.1.1. Претседател на Република Македонија
 - 1.1.2. Агенција за разузнавање
 - 1.1.3. Собрание на Република Македонија
 - 1.1.4. Државен завод за ревизија
 - 1.1.5. Уставен суд на Република Македонија
 - 1.1.6. Влада на Република Македонија
 - 1.1.7. Служба за општи и заеднички работи на Влада-
та на РМ
 - 1.1.8. Секретаријат за законодавство
 - 1.1.9. Јавно правобранителство на РМ

- 1.1.10. Агенција за развој и инвестиции
- 1.1.11. Агенција за државни службеници
- 1.1.12. Министерство за одбрана
- 1.1.13. Дирекција за класификација на информации
- 1.1.14. Министерство за внатрешни работи
- 1.1.15. Министерство за правда
- 1.1.16. Министерство за надворешни работи
- 1.1.17. Министерство за финансии
- 1.1.18. Царинска управа
- 1.1.19. Управа за јавни приходи
- 1.1.20. Биро за стоковни резерви
- 1.1.21. Министерство за економија
- 1.1.22. Биро за заштита на индустриска сопственост
- 1.1.23. Министерство за животна средина и простор-
но планирање
- 1.1.24. Министерство за транспорт и врски
- 1.1.25. Управа за цивилна воздушна пловидба
- 1.1.26. Управа за телекомуникации
- 1.1.27. Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство
- 1.1.28. Агенција за поттикнување на развојот на зем-
јоделството
- 1.1.29. Управа за хидрометеоролошки работи

- 1.1.30. Министерство за труд и социјална политика
- 1.1.31. Јавни установи од областа на детската заштита
- 1.1.32. Јавни установи од областа на социјалната заштита
- 1.1.33. Министерство за образование и науката
- 1.1.34. Јавни установи од областа на образованието (основно, средно и високо) и науката
- 1.1.35. Биро за развој на образованието
- 1.1.36. Агенција за млади и спорт
- 1.1.37. Министерство за култура
- 1.1.38. Јавни установи од областа на културата
- 1.1.39. Министерство за здравство
- 1.1.40. Министерство за локална самоуправа
- 1.1.41. Агенција за инселеништво
- 1.1.42. Агенција за информации
- 1.1.43. Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи
- 1.1.44. Државен завод за геодетски работи
- 1.1.45. Државен завод за статистика
- 1.1.46. Државен архив на РМ
- 1.1.47. Биро за судски вештачења
- 1.1.48. Македонска академија на науките и уметностите
- 1.1.49. Биро за стопански недоволно развиените подрачја
- 1.1.50. Републички судски совет
- 1.1.51. Врховен суд на Република Македонија
- 1.1.52. Јавно обвинителство на Република Македонија
- 1.1.53. Народен правобранител на Република Македонија
- 1.1.54. Апелациони судови
- 1.1.55. Виши јавни обвинителства
- 1.1.56. Основни судови
- 1.1.57. Основни обвинителства
- 1.1.58. Казнено поправни установи
- 1.1.59. Други органи и организации основани со закон од Собранието или Владата на Република Македонија
- 1.2. Вонбуџетски фондови (корисници и единки корисници на средства од Буџетите на фондовите)
- 1.2.1. Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
- 1.2.2. Фонд за здравствено осигурување на Македонија
 - Клинички и поликлинички центри
 - Медицински центри
 - Болници и стационари
 - Здравствени домови
 - Аптеки
- 1.2.3. Фонд за магистрални и регионални патишта
- 1.2.4. Завод за вработување на Република Македонија
- 1.2.5. Фонд за осигурување на депозити
- 1.3. Органи на единиците на локалната самоуправа (корисници и единки корисници на средства од Буџетот на ЕЛС)
- 1.3.1. Единици на локална самоуправа и градот Скопје
- 1.3.2. Корисници и единки корисници
- 1.3.3. Фондови основани со ЕЛС и градот Скопје
- 1.3.4. Други органи, јавни установи и служби основани од ЕЛС и градот Скопје
- 1.4. Агенции, јавни установи и служби, други органи и организации основани од Републиката
- 1.4.1. Народна банка на Република Македонија
- 1.4.2. Агенција за приватизација
- 1.4.3. Централен регистар на Република Македонија
- 1.4.4. Стопанска комора на Република Македонија
- 1.4.5. Комисија за хартии од вредност
- 1.4.6. Други јавни установи, служби и органи основани од Република Македонија
- 1.5. Здруженија на граѓани и фондации на кои со закон им се дадени јавни овластувања
- 1.5.1. Сојуз на синдикати на Република Македонија
- 1.5.2. Црвен крст на Република Македонија
- 1.5.3. Авто-мото сојуз на Македонија и авто-мото друштвата
- 1.5.4. Против пожарен сојуз
- 1.5.5. Инвалидски организации
- 1.5.6. Здруженија на возачи
- 1.5.7. Спортски асоциации и организации
- 1.5.8. Други здруженија на граѓани и фондации на кои им се дадени јавни овластувања
- 1.6. Јавни претпријатија и други правни лица кои имаат јавни овластувања
- 1.6.1. Јавни претпријатија основани од Република Македонија

1.6.2. Јавни претпријатија основани од ЕЛС и градот Скопје

1.6.3. Акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност во смисла на член 1 став 1 алинеја 3 од Законот за јавни набавки

1.6.4. Правни лица од областа на водоснабдувањето

1.6.5. Правни лица од областа на енергетиката

1.6.6. Правни лица од областа на транспортот

1.6.7. Правни лица од областа на телекомуникациите

1.6.8. Правни лица од областа на комуналните услуги

2. Овој список се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 12-13193/1
12 мај 2004 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

584.

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 31.05.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 21,272
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 21,091
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 21,514
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 18,661
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 17,840
г) Мазут	ден/кг
- М - 1 (М)	до 11,152
- М - 2	до 11,126

2. Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 58,50
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 55,00
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 55,50
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 41,00
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 29,00
г) Мазут	ден/кг
- М - 1 (М)	до 13,749
- М - 2	до 13,719

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	24,704
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	21,919
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	21,920
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	12,485
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,136
г) Мазут	ден/кг
- М - 1 (М)	0,100
- М - 2	0,100

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

- а) Моторни бензини** ден/лит.
 - МБ - 96 (ПРЕМИУМ) до 3,20
 - БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) до 3,20
 - БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) до 3,20
б) Дизел гориво ден/лит.
 - Д (ДИЗЕЛ) до 3,20
в) Масло за горење ден/лит.
 - екстра лесно (ЕЛ) до 3,20
г) Мазут ден/кг
 - М - 1 (М) до 0,40
 - М - 2 до 0,40

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 01.06.2004 година.

Бр: 02-471/1
 31 мај 2004 година
 Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ОБЈАВА

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец мај 2004 година неможе да изнесува помалку од утврдена-та на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	5.959
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	6.685
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	8.650
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет	3.250
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и торיום	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	8.936
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	10.047
16	Производство на тутунски производи	7.760
17	Производство на текстилни ткаенини	4.642
18	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	3.655
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	2.177
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5.095
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7.643
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9.179
23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	12.602
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	12.221
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	3.665
26	Производство на производи од други неметални минерали	10.999

27	Производство на основни метали	9.693
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5.255
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	6.289
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	7.528
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	7.986
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	4.962
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11.745
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	5.725
35	Производство на други сообраќајни средства	8.514
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4.639
37	Рециклажа	4.272
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	11.040
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	8.021
45	Градежништво	5.860
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	8.899
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	9.649
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5.998
55	Хотели и ресторани	6.636
60	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	7.090
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	10.739
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	9.950
64	Поштенски активности и телекомуникации	13.024
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	15.696
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	18.225
67	Помошни активности во финансиското посредување	21.937
70	Активности во врска со недвижен имот	11.243
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.830
72	Компјутерски и сродни активности	9.202
73	Истражување и развој	8.673
74	Други деловни активности	7.925
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	8.698
80	Образование	7.533
85	Здравство и социјална работа	7.704
90	Отстранување на отпадоци и гудре, санитарни и слични активности	7.715
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10.405
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	6.923
93	Други услужни дејности	8.122
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
 contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
 Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
 Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
 Рок за рекламации 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
 Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
 Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.